

ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на точка 11 од Програмата за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита, во град Скопје за 2022 година (“Службен гласник на Град Скопје“ бр.16/21, 2/22, 11/22), и член 4 од Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани од социјално ранливи категории, жители на Скопје, за купување на еколошки превозни средства велосипеди во 2022 година (“Службен гласник на Град Скопје” број 14/22), Град Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИ ОД СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ, ЖИТЕЛИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, ЗА КУПУВАЊЕ НА ЕКОЛОШКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВЕЛОСИПЕДИ ВО 2022 ГОДИНА

1. ЦЕЛ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

1.1. Целта на јавниот повик е остварување социјална грижа и заштита на граѓаните од социјално ранливи категории, жители на градот Скопје, преку нивно стимулирање за користење велосипеди, а во насока на подобрување на квалитетот на нивното живеење. Во таа насока, Град Скопје превзема активности за зголемување на нивото на здравствена и социјална едукација, подигање на јавната свест и подобрување на информираноста на граѓаните за социјално осетливи прашања. Промовира здрави стилови на живеење и подигнување на јавната свест и здравствената култура со цел намалување на опасностите и здравствените проблеми кај граѓаните.

1.2. Јавниот повик ќе трае заклучно со 14.12.2022 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.

1.3. Средствата што Град Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 100% од вредноста на еден велосипед, но не повеќе од 11.000,00 денари по лице, со вклучен данок на личен доход.

1.4. Пристигнатите барања во Архивата на Град Скопје ќе бидат евидентирани со точно време на поднесување (датум, час и минута) и истите ќе бидат разгледувани според датумот и времето на пристигнувањето.

2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Право на учество на јавниот повик имаат граѓаните од социјално ранливи категории - жители на градот Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари), кои ќе купат нов велосипед од Република Северна Македонија од 01.01.2022 година, се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 14.12.2022 година, и кои ги исполнуваат условите од овој јавен повик.

3. УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ БАРАТЕЛОТ

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

- да е жител на градот Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари);
- барателот да припаѓа на социјално ранлива категорија на граѓани;

- да нема искористено субвенција за купување на велосипед од Град Скопје;
- новиот велосипед да е купен во Република Северна Македонија од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 14.12.2022 година.

4. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

4.1. За надоместување на трошокот и докажување дека условите за учество на јавниот повик се исполнети, барателот е должен да ја поднесе следната документација:

- пополнето барање за субвенција за купување на еден велосипед (барањето ќе биде објавено на интернет страницата на Град Скопје: www.skopje.gov.mk).
- нотарски заверена изјава дека барателот е согласен неговите лични податоци да се користат исклучиво за ова субвенционирање, дека барателот е жител на градот Скопје, дека припаѓа на социјално ранлива категорија на граѓани и дека досега нема искористено субвенција за велосипед од Град Скопје (изјавата за барател, ќе биде објавена на интернет страницата на Град Скопје: www.skopje.gov.mk).
- копија од предната страна на трансакциска сметка (исклучиво лична на барателот, не ополномоштена од трето лице).
- доказ дека е извршено купување на еден нов велосипед и тоа со приложување на оригинал фискална сметка издадена во Република Северна Македонија, со датум од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 14.12.2022 година, при што задолжително е велосипедот да е целосно отплатен (плаќањето на рати не се прифаќа);
- Потврда дека барателот е: невработено лице, вработено лице чии месечни примања не го надминуваат износот на минимална плата од 18.000 ден. и пензионер со минимална пензија од 15.000 ден.

4.2. Едно лице може само еднаш да аплицира за добивање на субвенција за купување на еден велосипед.

4.3. Потребната документација, барателите ја поднесуваат до Комисијата преку Архивата на Град Скопје (барака 16) во затворен плик со назнака: До Сектор за јавни дејности – Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓани од социјално ранливи категории, жители на градот Скопје, за купување на еколошки превозни средства велосипеди во 2022 година, секој работен ден од понеделник до петок, во период од 09:00 – 15:00 часот.

4.4. Во случај на неуредна (не читлива) документација, Комисијата го задржува правото да побара дополнување на документацијата преку Архивата на Град Скопје или скенирано по електронски пат на mail: socijala@skopje.gov.mk, кое ќе треба да се изврши во рок од 7 дена од денот на известување. Доколку дополнувањето не е извршено во предвидениот рок, поднесената документација во прилог на барањето ќе се смета за нецелосна и некомплетна.

5. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

5.1. За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓани од социјално ранливи категории, жители на градот Скопје, за купување на еколошки превозни средства велосипеди во 2022 година (во понатамошниот текст: Комисија).

5.2. Град Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на барањата, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување.

5.3. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена.

5.4. Кога ќе бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Град Скопје ќе го објави завршувањето на јавниот повик преку својата веб страница.

6. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК

6.1. Градоначалникот на Град Скопје, на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги исполниле условите врз основа на точка 3 од овој јавен повик.

6.2. Во случај да не се усвои поднесеното барање, поради доставување на нецелосна или неуредна документација, или доколку барателот не ги исполнува условите од точка 3 од овој јавен повик, Град Скопје ќе го извести барателот за причините поради кои барањето не е усвоено.

ГРАД СКОПЈЕ